

Службен гласник

на општина Валандово

Број 12

20 ноември 2017 година, понеделник



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Градоначалник на Општина Валандово:

1. **Решение** за разрешување на в.д.Директор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 2
2. **Решение** за именување вршител на должноста Директор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 2
3. **Решение** за разрешување на Директорот на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово 2
4. **Решение** за именување вршител на должноста Директор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово 3
11. **Решение** за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисија за Статут и прописи 5
12. **Решение** за избирање на претседател и на членови на Комисијата за Статут и прописи 5

Совет на Општина Валандово:

5. **Решение** за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој 3
6. **Решение** за избирање на претседател и на членови на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој 3
7. **Решение** за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 4
8. **Решение** за избирање на претседател и на членови на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 4
9. **Решение** за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисија за Општествени дејности 4
10. **Решение** за избирање на претседател и на членови на Комисија за Општествени дејности 4

Врз основа на член 24-а став 2, во врска со став 1 алинеја 1, од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 38/16), член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување на в.д. директор на ЈП “Комунален сервис” Валандово

1. Дејан Бошков **СЕ РАЗРЕШУВА** од в.д. директор на ЈП “Комунален сервис” Валандово, на негово барање, согласно член 24-а став 2 во врска со став 1, алинеја 1 од Законот за Јавните претпријатија, сметајќи од 20.11.2017 година.

Образложение

Вршителот на должноста Директор на ЈП “Комунален Сервис” Валандово, Дејан Бошков, на ден 07.04.2017 година, во архивата на Општина Валандово има поднесено неотповиклива оставка на функцијата и истата е заведена под бр.09-325/1. Во оставката наведува дека функцијата в.д. Директор ќе ја извршува до изборот на нов директор на претпријатието од страна на Градоначалникот на Општина Валандово.

Почитувајќи ја волјата на барателот дека се откажува од вршењето на функцијата в.д. Директор на ЈП “Комунален Сервис” Валандово поради негови лични причини, согласно член 24-а став 2 во врска со став 1, алинеја 1 од Законот за Јавните претпријатија, донесов Решение како во диспозитивот.

Незадоволната страна од Решението може да бара заштита на своите права пред надлежниот суд.

Бр.09-325/2
20.11.2017 год.

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 24-а став 3, од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 38/16), член 50 став 1 точка 9 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесува

РЕШЕНИЕ

за именување на вршител на должноста директор на ЈП “Комунален сервис” Валандово

1. За вршител на должноста директор на ЈП “Комунален сервис” Валандово, до изборот на нов директор, **СЕ ИМЕНУВА** Владимир Павлов од Валандово ул.”Орце Николов” бб, ЕМБГ 1110984463018, со завршено високо образование VII/1 степен.

2. Вршителот на должноста од точка 1 на оваа решение, со вршењето на должноста ќе отпочне од 21.11.2017 година.

Образложение

Поради причини од член 24-а став 1 алинеја 1 од Законот за Јавните претпријатија, градоначалникот на Општина Валандово донесе решение за разрешување на вршителот на должноста директор на ЈП “Комунален сервис” Валандово.

Согласно член 24-а став 3 од истиот Закон при разрешувањето на директорот, градоначалникот е должен во рок од 5 дена од донесувањето на решението за разрешување, да именува вршител на должноста директор на јавното претпријатие, до изборот на нов директор, но не подолго од шест месеци.

Имајќи го тоа во предвид се одлучи како во диспозитивот на решението.

Бр.04-997/1
20.11.2017 год.

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Градоначалникот на Општина Валандово врз основа на член 93 став 1 алинеја 1 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 36 став 1 алинеја 9 и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, донесува

РЕШЕНИЕ

за разрешување на директорот на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

1. Милан Гугицев, се разрешува од должноста директор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, на лично барање, согласно член 93 став 1 алинеја 1 од Законот за средното образование, сметајќи од 20.11.2017 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Образложение

Директорот на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово Милан Гуѓицев, на ден 20.11.2017 година, во архивата на Општина Валандово поднесе оставка на должноста и истата е заведена под архивски бр.09-996/1. Во оставката наведува дека истата ја поднесува од лични причини и дека должноста сака да му престане од 20.11.2017 година.

Имајќи го тоа во предвид, согласно член 93 став 1 алинеја 1 од Законот за средното образование, следува да биде донесено Решение како во диспозитивот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.04-996/2
20.11.2017 год.

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Градоначалникот на Општина Валандово врз основа на член 93-в од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 34/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 50 став 1 точка 9 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 36 став 1 алинеја 9 и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, донесува

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должноста
директор на СОУ „Гоце Делчев“
Валандово

1. За вршител на должноста Директор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово **СЕ ИМЕНУВА** Љубица Невеселова, вработена во училиштето и ги исполнува условите за директор.

2. Именуваната, должноста ќе отпочне да ја извршува од 21.11.2017 година и ќе ги врши работите до именувањето на нов директор, но не подолго од шест месеца од денот на неговото именување..

3. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Образложение 1.

Поради причини од член 93 став 1 алинеја 1 од Законот за средното образование, Градоначалникот на Општина

Валандово донесе Решение за разрешување на Директорот на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово.

Согласно член 93-в од истиот Закон при разрешувањето на директорот, Градоначалникот е должен во рок од 3 дена од денот на разрешувањето, да именува вршител на должноста директор од редот на вработените во училиштето кој ги исполнува условите за директор.

Имајќи го тоа во предвид со оваа Решение се именува вршител на должноста директор кој работите ќе ги врши до именувањето на нов директор, но не подолго од шест месеци од денот на неговото именување.

Бр.04-999/1
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избирање
на претседател и на членови на Комисијата
за финансирање, буџет и локален
економски развој

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, што Советот на Општина Валандово го донесе на редовната седница, одржана на ден 17.11.2017 година.

Бр.09-1000/2
20.11.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на редовната седница одржана на ден 17.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање на претседател и на членови на
Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој

1. За претседател и за членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, се избираат

За претседател:

- Владимир Марков

За членови:

- Тодор Узунов
- Димче Балески
- Тони Пандев
- Митко Занов

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-100/2 Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејност и заштита на животната средина, што Советот на Општина Валандово го донесе на редовната седница, одржана на ден 17.11.2017 година.

Бр.09-1000/3 Градоначалник
20.11.2017 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на редовната седница одржана на ден 17.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање на претседател и на членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

1. За претседател и за членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, се избираат

За претседател:

- Владимир Марков

За членови:

- Глигорије Џилвициев
- Трајче Андонов
- Љупчо Мишков
- Силвана Зафирова

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-100/3 Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за општествени дејности

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за општествени дејности, што Советот на Општина Валандово го донесе на редовната седница, одржана на ден 17.11.2017 година.

Бр.09-1000/4 Градоначалник
20.11.2017 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на редовната седница одржана на ден 17.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање на претседател и на членови на Комисијата за општествени дејности

1. За претседател и за членови на Комисијата за општествени дејности, се избираат

За претседател:

- Глигорије Џилвициев

За членови:

- Ерсан Фетиков
- Мирјана Пеева
- Македонка Стојанова
- Митко Занов

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-100/4 Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за Статут и прописи

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање на претседател и на членови на Комисијата за Статут и прописи, што Советот на Општина Валандово го донесе на редовната седница, одржана на ден 17.11.2017 година.

Бр.09-1000/5 Градоначалник
20.11.2017 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 38, член 25, член 26 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на редовната седница одржана на ден 17.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање на претседател и на членови на Комисијата за Статут и прописи

1. За претседател и за членови на Комисијата за Статут и прописи, се избираат

За претседател:
- Димче Балески

За членови:
- Ивана Готик
- Тодор Узунов
- Силвана Зафирова
- Шабан Мустафов

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-100/5 Совет на Општина Валандово
17.11.2017 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

